

Примено: Pranuar:		13.12.2024	
Орг. един: Nj. org.	Број: Numër:	Прилог: Shtesht:	Валута: Valuta:
05	570/17-7		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје

Меѓупериодиски финансиски извештаи за периодот
од 1 јануари 2024 до 30 јуни 2024 година

и Извештај на независниот ревизор

Сметка за приходи од самофинансирачки активности
(Депозитна сметка 787)

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1 – 2
Основни меѓупериодиски финансиски извештаи	
• <i>Биланс на состојбата</i>	3
• <i>Биланс на приходите и расходите</i>	4
Образложение кон основните меѓупериодиски финансиски извештаи	6 -12
Прилог 1 – Полугодишен извештај	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО РАКОВОДСТВОТО И ОСНОВАЧОТ НА
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје

Извештај за меѓупериодиските финансиски извештаи на депозитната сметка 787

Извршивме ревизија на приложените основни меѓупериодиски финансиски извештаи на депозитната сметка 787 на Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје (во натамошниот текст „Дирекција“), кои се состојат од билансот на состојба за периодот од 1 јануари 2024 до 30 јуни 2024 година и Билансот на приходите и расходите за периодот што тогаш завршува, како и образложението кон нив (во понатамошниот текст „меѓупериодиски финансиски извештаи“).

Одговорност на раководството за меѓупериодиските финансиски извештаи на депозитна сметка 787

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие меѓупериодиски финансиски извештаи на депозитната сметка 787 во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија, Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници и Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на меѓупериодиските финансиски извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие меѓупериодиски финансиски извештаи врз основа на ревизијата спроведена во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија и Законот за ревизија што се во примена во Република Северна Македонија. Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во меѓупериодиските финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на меѓупериодиските финансиски извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на меѓупериодиските финансиски извештаи на Дирекцијата со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Дирекцијата. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на меѓупериодиските финансиски извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

Како што е обелоденето во Образложението 14 кон придружните меѓупериодиски финансиски извештаи, за годината што завршува на 31 декември 2021 година, Дирекцијата поднела Даночен биланс на 28 март 2022 година така што во даночната основа ги пресметала само непризнатите трошоци, а не и остварениот вишок на приходи – добивката пред оданочување во износ од 214,960 илјади денари намалено за процентуалното учество на прометот по тарифник од Влада на РСМ во износ од 101,499 илјади денари, како резултат на што пресметаниот данок на добивка требало да изнесува 11,933 илјади денари. Притоа, во поднесениот Биланс на приходи и расходи за 2021 година износот на данокот на добивка бил прикажан во износ нула. Ваквиот третман не е во согласност со барањата на законот за данокот на добивка, ниту со применливата сметководствена регулатива, како резултат на што обврската за данок на добивка била потценета, а пасивните временски разграничувања биле преценети за 11,933 илјади денари зголемени за евентуалните казни камати на 31 декември 2023 година.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО РАКОВОДСТВОТО И ОСНОВАЧОТ НА Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје (продолжение)

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти на прашањето наведено во Основата за мислење со резерва, меѓупериодските финансиски извештаи на депозитната сметка 787 ја презентираат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони Скопје за периодот од 1 јануари 2024 до 30 јуни 2024 година, како и резултатите од работењето за периодот што тогаш завршува, во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија, Законот за сметководството на буџети и буџетски корисници, како и Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и останатата применлива регулатива.

Останато

Приложените ревидирани основни меѓупериодски финансиски извештаи на депозитната сметка 787 не биле потпишани од страна на в.д. директорот Гоце Димовски бидејќи неговото назначување на функцијата било на 2 јули 2024 година.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Дирекцијата е одговорно за подготвување на полугодишниот извештај (прилог 1 кон меѓупериодските финансиски извештаи на депозитната сметка 787) во согласност со Законот за сметководството на буџети и буџетски корисници и Законот за технолошки индустриски развојни зони и истиот е прифатен и одобрен од раководството на Дирекцијата. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на полугодишниот извештај со меѓупериодските финансиски извештаи на депозитната сметка 787 на Дирекцијата. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи што е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во полугодишниот извештај се конзистентни со приложените ревидирани меѓупериодски финансиски извештаи на депозитната сметка 787 на Дирекцијата за периодот од 1 јануари 2024 до 30 јуни 2024 година.

МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Јане Иванов
Овластен ревизор
Управител

Скопје
18 септември 2024 година



Јане Иванов
Овластен ревизор

Основни меѓупериодиски финансиски извештаи
(депозитна сметка 787)БИЛАНС НА СОСТОЈБА
на 30 јуни 2024 година
(износи во илјади денари)

	Белешка	30 јуни 2024	31 декември 2023
АКТИВА			
Тековни средства			
Парични средства	3	144,144	105,959
Побарувања од купувачи	4	33,337	70,995
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	5	3,505	18,547
Побарувања од државата и други институции		639	639
Побарувања од вработените		857	857
Активни временски разграничувања	6	16,341	7,861
		<u>198,823</u>	<u>204,858</u>
ВКУПНА АКТИВА		<u>198,823</u>	<u>204,858</u>
ПАСИВА			
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи	7	15,196	6,370
Останати обврски	8	1,145	1,492
Пасивни временски разграничувања	9	182,482	196,997
		<u>198,823</u>	<u>204,859</u>
ВКУПНА ПАСИВА		<u>198,823</u>	<u>204,859</u>

Образложението кон основните меѓупериодиски финансиски извештаи претставува составен дел на овие меѓупериодиски финансиски извештаи.

Меѓупериодиските финансиски извештаи за периодот од 1 јануари 2024 до 30 јуни 2024 година се прифатени и одобрени од раководството на Дирекцијата на 15 септември 2024 година.

Гоце Димовски
в.д. Директор


Ленче Папазовска
Сметководител

Основни меѓупериодиски финансиски извештаи
(депозитна сметка 787)

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
за периодот од 1 јануари 2024 до 30 јуни 2024 година
(износи во илјади денари)

		За периодот од	
	Белешка	1 јануари 2024 до 30 јуни 2024	1 јануари 2023 до 30 јуни 2023
РАСХОДИ			
Тековни расходи	11		
Патни и дневни расходи		(1,714)	(3,463)
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		(89,906)	(138,959)
Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка		(88)	(4)
Поправка и тековно одржување		(10,097)	(20,000)
Договорни услуги		(15,926)	(13,713)
Други тековни расходи		(39,191)	(19,975)
		(156,922)	(196,114)
Капитални расходи	10,12		
Купување на опрема и машини		(10,744)	(7,246)
Градежни објекти		-	-
Други градежни објекти		-	-
		(10,744)	(7,246)
ВКУПНО РАСХОДИ		(167,666)	(203,360)
ПРИХОДИ	13		
Приходи од закупнина на објекти		2,045	1,331
Други владини услуги		214,188	199,005
Останати неданочни приходи		92,769	143,320
Приходи остварени при закуп на градежно земјиште		2,600	4,054
		311,602	347,710
ВКУПНО ПРИХОДИ		311,602	347,710
Остварен вишок на приходи – Добивка пред оданочување		143,936	144,350
Даноци, придонеси и други давачки од вишокот на приходите	14	(4,456)	(6,280)
Нето вишок на приходи – Добивка по оданочување		139,480	138,070
РАЗЛИКА НА РАСХОДИ И ПРИХОДИ ЗА ПРЕНОС ВО НАРЕДНИ ГОДИНИ		139,480	138,070

Образложението кон основните меѓупериодиски финансиски извештаи претставува составен дел на овие меѓупериодиски финансиски извештаи.

Меѓупериодиските финансиски извештаи за периодот од 1 јануари 2024 до 30 јуни 2024 година се прифатени и одобрени од раководството на Дирекцијата на 15 септември 2024 година.

Гоце Димовски
в.д. Директор

Ленче Папазовска
Сметководител

Образложение кон основните меѓупериодиски финансиски извештаи
(депозитна сметка 787)
30 јуни 2024 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИТЕ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА
за периодот од 1 јануари 2024 до 30 јуни 2024 година
(износи во илјади денари)

	Државен-јавен капитал	Вкупно
На 1 јануари 2023	-	-
Нови набавки на материјални средства	-	-
Пренос на буџетска сметка 637	-	-
На 30 јуни 2023 година	-	-
На 1 јануари 2024	-	-
Нови набавки на материјални средства	-	-
Пренос на буџетска сметка 637	-	-
На 30 јуни 2024 година	-	-

Образложение кон основните меѓупериодиски финансиски извештаи
(депозитна сметка 787)
30 јуни 2024 година

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони Скопје е владина државна институција формирана во согласност со Уставот и законите на Република Северна Македонија. Дирекцијата официјално започна со работа на 15 февруари 2007 година.

Седиште: Булевар Партизански Одреди бр.2 Скопје – Центар, Центар

Дејност: 84.13 – Управување и давање помош за поуспешно деловно работење

Законска рамка

Закон за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16, 83/18 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 13/23).

Организациони единици

- Сектор за општи, нормативни работи и јавни набавки,
- Сектор за управување со ресурси,
- Сектор за анализа, преговори и следење на договори за државна помош,
- Одделение за маркетинг и комуникација,
- Сектор за планирање и реализација на проекти и подготовка на зоните,
- Сектор за управување и одржување на зони и односи со корисници,
- Сектор за одобренија за градење и употреба во зоните,

Директор

Во текот на 2024 година со Решение бр. 14-5991/2 од 2 јули 2024 година разрешен е дотогашниот вршител на должноста Директор Г-дин Јован Деспотовски, додека со Решение бр. 14-5622/1 од 2 јули 2024 година за вршител на должноста Директор е назначен Г-дин Гоце Димовски.

Членови на управен одбор

Членови на Управен одбор се:

- 1) Г-дин Џелил Ахмет – претседател (од 11 мај 2021 година – тековно)
- 2) Г-ѓа Ширет Елези – потпретседател (од 17 ноември 2020 година – тековно)
- 3) Г-ѓа Јасмина Мајстороска – член (од 18 октомври 2022 година – тековно)
- 4) Г-ѓа Вања Стојановски – член (од 13 февруари 2024 година – тековно)
- 5) Г-дин Огнен Цубалевски – член (од 13 февруари 2024 година – тековно)
- 6) Г-ѓа Мери Ангелеска – член (од 13 февруари 2024 година – тековно)

Надлежности

Дирекцијата ги има следниве надлежности:

- Планирање и развој на зоните и обезбедување на услови за користење на просторот.
- Анализа на локацијата и обезбедување на услови за планирање на истата.
- Обезбедување на целокупната соодветна планска документација согласно со закон потребна за основање на зоната.
- Обезбедување на целокупната соодветна проектна техничка документација согласно со закон за изградба и функционирање на зоната.
- Промоција и реклама на зоните и остварување односи со јавноста.
- Привлекување основачи и корисници на зоната.
- Водење евиденција на дејностите во просторот на зоната.

Образложение кон основните меѓупериодиски финансиски извештаи
(депозитна сметка 787)
30 јуни 2024 година

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжение)

Надлежности (продолжение)

- Донесување решение за започнување со работа, решение за започнување со работа на проширување на капацитетот на постојното претпријатие, решение за започнување со работа во случај на диверзификација на производството на претпријатието со воспоставување на нови, дополнителни производи, решение за започнување со работа во случај на суштинска промена во целокупниот процес на производство на постојното претпријатие на корисникот на зоната
- Донесување решение за укинување на решението за започнување со работа решение за започнување со работа на проширување на капацитетот на постојното претпријатие, решение за започнување со работа во случај на диверзификација на производството на претпријатието со воспоставување на нови, дополнителни производи, решение за започнување со работа во случај на суштинска промена во целокупниот процес на производство на постојното претпријатие на корисникот на зоната.
- Донесување решение за започнување со работа на зоната, во случај кога основач на зоната не е Владата на Република Македонија.
- Донесување акт за укинување на решението за започнување со работа на зоната, во случај кога основач на зоната не е Владата на Република Македонија.
- Донесување на тарифник за надоместоци за извршени услуги на основачот и тарифник за надоместоци за извршени услуги на корисникот, за кои Владата на Република Македонија дава согласност.
- Дирекцијата има и други надлежности во согласност со Законот за технолошки индустриски развојни зони.

2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1 Основи за подготовка и презентација на меѓупериодиските финансиски извештаи

Дирекцијата ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите меѓупериодиски финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на буџети и буџетски корисници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02, 98/02, 81/05, 24/11, 145/15 и 170/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21), Правилникот за сметководство на буџети и буџетски корисници („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/03, 62/06, 8/09, 175/11 и 101/13), Правилникот за содржина на одделни сметки во сметководството на буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/02 и 98/02 и 175/11), како и според сметководствените стандарди што се применуваат во Република Северна Македонија кај буџетите и буџетските корисници, односно Меѓународните сметководствени стандарди за јавен сектор на готовинска основа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/2005), што се применуваат од 1 јануари 2006 година.

Меѓупериодиските финансиски извештаи на Дирекцијата се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

2.2 Признавање на приходите и расходите

Дирекцијата ги евидентира приходите и другите приливи и расходите и другите одливи со спроведување на сметководственото начело на парично искажување. Тоа значи дека приходите и другите приливи се признаваат на готовинска основа во пресметковниот период во кој настанале, според критериумот на мерливост и расположливост. При тоа, приходите се мерливи кога можат вредносно да се изразат на готовинска основа, а се расположливи кога се остварени во пресметковниот период, односно до 30 јуни во тековната година.

Расходите и другите одливи се признаваат на готовинска основа во пресметковниот период во износ во кој е извршено плаќањето.

Образложение кон основните меѓупериодиски финансиски извештаи
(депозитна сметка 787)
30 јуни 2024 година
(износи во илјади денари)

2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.3 Трансакции во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат со примена на официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба.

2.4 Побарувања

Побарувањата се прикажани според нивната номинална вредност. За стари и сомнителни побарувања се врши исправка или отпис.

2.5 Обврски

Обврските се прикажани по нивната номинална вредност. Неизмирените обврски се отпишуваат по основ на застареност врз основа на одлука донесена од раководството. На крајот на периодот за известување на неисплатените обврски им се спротивставуваат побарувања за неисплатени обврски искажани на активни временски разграничувања.

2.6 Сметководствен принцип на континуитет

Меѓупериодиските финансиски извештаи на Дирекцијата се подготвени врз основа на принципот на континуитет на и овој принцип продолжува да постои како претпоставка и после издавањето на меѓупериодиските финансиски извештаи.

3. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	30 јуни 2024	31 декември 2023
Пари и парични еквиваленти на депозитна сметка	144,144	105,959
	144,144	105,959

4. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	30 јуни 2024	31 декември 2023
Побарувања од купувачи во земјата	33,337	70,995
	33,337	70,995

5. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

	30 јуни 2024	31 декември 2023
Побарувања за аванси, депозити и кауции	3,505	18,547
	3,505	18,547

Образложение кон основните меѓупериодиски финансиски извештаи
(депозитна сметка 787)
30 јуни 2024 година
(износи во илјади денари)

6. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	30 јуни 2024	31 декември 2023
Активни временски разграничувања	16,341	7,861
	16,341	7,861

7. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	30 јуни 2024	31 декември 2023
Обврски кон добавувачи во земјата	15,164	5,561
Обврски кон добавувачи во странство	32	809
	15,196	6,370

8. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	30 јуни 2024	31 декември 2023
Обврски за примени аванси	602	220
Обврски спрема државата и други институции	-	574
Обврски за даноци и придонеси од добивка	543	698
	1,145	1,492

9. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	30 јуни 2024	31 декември 2023
Пасивни временски разграничувања	182,482	196,997
	182,482	196,997

Образложение кон основните меѓупериодиски финансиски извештаи
(депозитна сметка 787)
30 јуни 2024 година
(износи во илјади денари)

10. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Градежни објекти	Опрема и мебел	Материјални средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност				
На 1 јануари 2023	-	-	-	-
Набавки	-	-	-	-
На 31 декември 2023	-	-	-	-
На 1 јануари 2024	-	-	-	-
Набавки	-	-	-	-
На 30 јуни 2024	-	-	-	-
Исправка на вредноста				
На 1 јануари 2023	-	-	-	-
Тековна амортизација	-	-	-	-
На 31 декември 2023	-	-	-	-
На 1 јануари 2024	-	-	-	-
Тековна амортизација	-	-	-	-
На 30 јуни 2024	-	-	-	-
Сметководствена вредност:				
На 30 јуни 2024	-	-	-	-
На 31 декември 2023	-	-	-	-

11. ТЕКОВНИ РАСХОДИ

	Износи во илјади денари За периодот што завршува на	
	30 јуни 2024	30 јуни 2023
Патни и дневни расходи	1,714	3,463
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	89,906	138,959
Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	88	4
Поправка и тековно одржување	10,097	20,000
Договорни услуги	15,926	13,713
Други тековни расходи	39,191	19,975
	156,922	196,114

Комуналните услуги, греење, комуникација и транспорт во износ од 89,906 илјади денари (30 јуни 2023: 138,959 илјади денари) вклучуваат трошоци за греење и материјали за греење во износ од 81,178 илјади денари – значајно намалување заради стабилизација на енергетската криза (30 јуни 2023: 134,529 илјади денари), комунални услуги во износ од 6,975 илјади денари (30 јуни 2023: 2,778 илјади денари), комуникациски трошоци во износ од 1,133 илјади денари (30 јуни 2023: 923 илјади денари) и трошоците за транспорт во износ од 620 илјади денари (30 јуни 2023: 729 илјади денари).

12. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

	Износи во илјади денари За периодот што завршува на	
	30 јуни 2024	30 јуни 2023
Купување на опрема и машини	10,744	7,246
	10,744	7,246

13. ПРИХОДИ

	Износи во илјади денари За периодот што завршува на	
	30 јуни 2024	30 јуни 2023
Приходи од закупнина на објекти	2,045	1,331
Други владини услуги	214,188	199,005
Останати неданочни приходи	92,769	143,320
Приходи остварени при закуп на градежно земјиште	2,600	4,054
	311,602	347,710

Други владини услуги во износ од 214,188 илјади денари (30 јуни: 2023: 199,005 илјади денари) се однесуваат на услуги кои подлежат на данок кој Дирекцијата го наплаќа од Корисниците на ТИРЗ.

Останати неданочни приходи во износ од 92,769 илјади денари (30 јуни: 2023: 143,320 илјади денари) се однесуваат на услуги кои не подлежат на данок кој Дирекцијата го наплаќа од Корисниците на ТИРЗ.

Горенаведените услуги се однесуваат на тековно одржување, потрошен гас, одржување на инфраструктура, мерење на вага по возила и сл.

14. ДАНОК НА ДОБИВКА

	Во илјади денари За периодот што завршува на	
	30 јуни 2024	30 јуни 2023
Добивка пред оданочување	143,936	144,350
% учество на промет по тарифник од Влада	(101,604)	(82,749)
Непризнати трошоци за даночни цели	2,227	1,195
Даночна основа	44,559	62,796
Намалување на даночната основа	-	-
Даночна основа по намалување	44,559	62,796
Пресметан данок на добивка (10%)	4,456	6,280
Ефективна стапка	3.10%	4.35%

За годината што завршува на 31 декември 2021 година, Дирекцијата поднесе Даночен биланс на 28 март 2022 година така што во даночната основа ги пресмета само непризнатите трошоци, а не и остварениот вишок на приходи – добивката пред оданочување во износ од 214,960 илјади денари намалено за процентуалното учество на прометот по тарифник од Влада на РСМ во износ од 101,499 илјади денари, како резултат на што пресметаниот данок на добивка требаше да изнесува 11,933 илјади денари. Притоа, во поднесениот Биланс на приходи и расходи за 2021 година износот на данокот на добивка е прикажан во износ нула. Ваквиот третман не е во согласност со барањата на законот за данокот на добивка, ниту со применливата сметководствена регулатива, како резултат на што обврската за данок на добивка е потценета, а пасивните временски разграничувања се преценети за 11,933 илјади денари зголемени за евентуалните казнени камати на 31 декември 2023 година.

Образложение кон основните меѓупериодиски финансиски извештаи
(депозитна сметка 787)
30 јуни 2024 година

15. НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Нема други настани кои бараат корекција или дополнителни обелоденувања во меѓупериодиските финансиски извештаи за периодот од 1 јануари 2024 до 30 јуни 2024 година.

16. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута, на 30 јуни 2024 година и 31 декември 2023 година се следните:

	30 јуни 2024	Во денари 31 декември 2023
EUR	61.5350	61.4950

ПРИЛОГ 1 – ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ